



СМРТ НА ФАШИЗМОТ — СЛОБОДА НА НАРОДОТ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Народна Република Македонија

Бр. 4

Скопје, петок 25 февруари 1949 год.

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: "Службен весник на НР Македонија" Пошт. фах 31: Скопје, Ракописите се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 696

Овој број чини 4 динари. Преплатата за една година износи 250 дин. за едно полугодие 125 динари. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ.—Централа за НРМ—Скопје 8.901.812

33

УКАЗ

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 26 јануари 1949 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ДРЖАВНИОТ БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1949 ГОДИНА

Член 1. —

Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година изнесува:

приходи	Дин. 3.820.300.000
расходи	Дин. 3.820.300.000

Член 2. —

Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 год. содржи:

Републикански буџет

со приходи во износ од	Дин. 2.477.905.646
со расходи во износ од	Дин. 2.477.905.646

буџетите на градовите и околиците, и тоа:

Град СКОПЈЕ

со приходи во износ од	Дин. 400.220.000
со расходи во износ од	Дин. 400.220.000

Град БИТОЛА

со приходи во износ од	Дин. 53.406.000
со расходи во износ од	Дин. 53.406.000

Град КУМАНОВО

со приходи во износ од	Дин. 29.155.000
со расходи во износ од	Дин. 29.155.000

Град ОХРИД

со приходи во износ од	Дин. 19.691.529
со расходи во износ од	Дин. 23.032.000
вишок на расходите во износ од	Дин. 5.340.471

Град ПРИЛЕП

со приходи во износ од	Дин. 34.874.000
со расходи во износ од	Дин. 34.874.000

Град СТРУМИЦА

со приходи во износ од	Дин. 31.336.000
со расходи во износ од	Дин. 31.336.000

Град ТЕТОВО

со приходи во износ од	Дин. 26.161.000
со расходи во износ од	Дин. 26.161.000

Град ТИТОВ ВЕЛЕС

со приходи во износ од	Дин. 31.711.000
со расходи во износ од	Дин. 31.711.000

Град ШТИП

со приходи во износ од	Дин. 24.945.000
со расходи во износ од	Дин. 24.945.000

БЕРОВСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 16.721.002
со расходи во износ од	Дин. 18.884.000
вишок на расходите во износ од	Дин. 2.162.998

БИТОЛСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 49.183.000
со расходи во износ од	Дин. 49.183.000

БРОДСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 6.602.088
со расходи во износ од	Дин. 19.586.000
вишок на расходите во износ од	Дин. 12.983.912

ГЕВГЕЛИСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 32.286.300
со расходи во износ од	Дин. 32.286.000

ГОСТИВАРСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 40.190.000
со расходи во износ од	Дин. 40.190.000

ГОРЧЕ ПЕТРОВСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 22.823.000
со расходи во износ од	Дин. 22.823.000

ДЕБАРСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 19.354.150
со расходи во износ од	Дин. 30.528.000
вишок на расходите во износ од	Дин. 11.173.850

КАВАДАРСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 39.463.000
со расходи во износ од	Дин. 39.463.000

КИЧЕВСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 29.242.000
со расходи во износ од	Дин. 29.242.000

КОЧАНСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 80.368.000
со расходи во износ од	Дин. 80.368.000

КРАТОВСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 19.062.000
со расходи во износ од	Дин. 19.062.000

КРИВО-ПАЛАНЕЧКА околица

со приходи во износ од	Дин. 11.151.846
со расходи во износ од	Дин. 25.912.000
вишок на расходите во износ од	Дин. 14.760.154

КРУШЕВСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 7.428.543
со расходи во износ од	Дин. 14.878.000
вишок на расходите во износ од	Дин. 7.449.456

КУМАНОВСКА околица

со приходи во износ од	Дин. 36.676.000
со расходи во износ од	Дин. 36.676.000

ОХРИДСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	17,528.635	
со расходи во износ од	Дин.	26,228.000	
вишок на расходите во износ од	Дин.	8,704.365	

ПРИЛЕПСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	42,867.000	
со расходи во износ од	Дин.	42,867.000	

РАДОВИШКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	21,104.891	
со расходи во износ од	Дин.	24,079.000	
вишок на расходите во износ од	Дин.	2,974.109	

РЕСЕНСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	18,978.954	
со расходи во износ од	Дин.	25,770.000	
вишок на расходите во износ од	Дин.	6,791.046	

СВЕТИ НИКОЛСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	27,916.000	
со расходи во износ од	Дин.	27,916.000	

СКОПСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	89,364.000	
со расходи во износ од	Дин.	89,364.000	

ДЕМИР—ХИСАРСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	9,583.989	
со расходи во износ од	Дин.	20,228.000	
вишок на расходите во износ од	Дин.	10,644.011	

СТРУШКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	27,547.000	
со расходи во износ од	Дин.	27,547.000	

СТРУМИЧКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	81,939.000	
со расходи во износ од	Дин.	81,939.000	

ТЕТОВСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	89,122.000	
со расходи во износ од	Дин.	89,122.000	

ТИТОВ—ВЕЛЕШКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	27,337.303	
со расходи во износ од	Дин.	84,338.000	
вишок на расходите во износ од	Дин.	7,000.697	

ЦАРЕВО—СЕЛСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	12,702.064	
со расходи во износ од	Дин.	18,736.000	
вишок на расходите во износ од	Дин.	6,033.936	

ШТИПСКА околија			
со приходи во износ од	Дин.	14,356.358	
со расходи во износ од	Дин.	20,844.000	
вишок на расходите во износ од	Дин.	6,487.642	

Вкупно буџетите на народните одбори			
со приходи во износ од	Дин.	1,842,394.354	
со расходи во износ од	Дин.	1,444,901.000	
вишок на расходите во износ од	Дин.	102,506.646	

Член 8. —

Вишките на расходите над приходите во буџетите на:			
град Охрид во износ од	Дин.	5,340.471	
Беровска околија во износ од	Дин.	2,162.998	
Бродска околија во износ од	Дин.	12,983.912	
Дебарска околија во износ од	Дин.	11,173.850	
Криво—Паланечка околија во износ од	Дин.	14,760.154	
Крушевска околија во износ од	Дин.	7,449.455	
Охридска околија во износ од	Дин.	8,704.355	
Радовишка околија во износ од	Дин.	2,974.109	
Ресенска околија во износ од	Дин.	6,791.046	
Демир—Хисарска околија во износ од	Дин.	10,644.011	

Титов Велешка околија во износ од	Дин.	7,000.697
Царево—Селска околија во износ од	Дин.	6,033.936
Штипска околија во износ од	Дин.	6,487.642
ќе се подмират со дотација од Републиканскиот буџет		

Член 4. —

Народна Република Македонија ќе одделува од своите приходи во полза на Сојузниот буџет следните износи:

1) Од остварениот вишок на приходите по Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1948 година	50%
2) Од тржната добивка на локалното стопанство	20%
3) Од данокот на доход:	
а) Од данокот на доход од работници, наместеници и службеници	20%
б) од данокот на доход од земјоделски домаќинства	20%
в) од данокот на доход од задруги и задругари	15%
г) од данокот на доход од занаетчиски домаќинства	15%
д) од данокот на доход во други занаетија и имоти	10%
ѓ) од должниот данок на доход од 1948 год	5%

Член 5. —

Народните одбори ќе одделуваат од остварената тржна добивка од локалното стопанство во полза на Републиканскиот буџет следните износи во постотоци, и тоа:

град Скопје	5
град Битола	70
град Куманово	75
град Охрид	10
град Прилеп	54
град Струмица	10
град Тетово	20
град Титов Велес	20
град Штип	5
Битолска околија	20
Бродска околија	5
Гевгелиска околија	20
Гостиварска околија	10
Дебарска околија	5
Кавадарска околија	30
Кичевска околија	10
Кочанска околија	30

Кратовска околија	5
Криво Паланечка околија	5
Кумановска околија	10
Охридска околија	5
Прилепска околија	10
Радовишка околија	5
Ресенска околија	5
Свети Николска околија	5
Струшка околија	5
Тетовска околија	5
Титов-велешка околија	5
Царево-селска околија	5
Штипска околија	5

Член 6. —

За уравниотежние на буџетите на градовете и околиите, на народните одбори им се отстапуваат следните износи во постотоци од сојузните и републиканските приходи, што ќе се наплатат на нивната територија а кои се содржани во вкупните износи на приходите од член 2 на овој Закон и тоа:

а) ОД ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И СНИЖЕЊЕТО НА ПОЛНАТА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕТО:

Данок на промет на производи
и снижение на полната цена на
чинењето од претпријатијата од
државниот стопански сектор

Данок на промет
на производи

	Од сојузно значение	Од ре- публи- канско значение	Од локално значение	Од задруж. стоп. сектор	Од часниот стоп. сектор
	%	%	%	%	%
град Скопје	4	4	65	05	05
град Битола	2	2	7	7	7
град Куманово	—	—	5	5	5
град Охрид	75	75	75	75	75
град Прилеп	—	—	10	10	10
град Струмица	75	75	75	75	75
град Тетово	—	—	50	50	50
град Титов Велес	1	1	25	25	25
град Штип	5	5	20	20	20
Беровска околија	75	75	75	75	75
Битолска околија	—	—	50	50	50
Бродска околија	—	—	75	75	75
Гевгелиска околија	1	1	50	50	50
Гостиварска околија	1	1	70	70	70
Горче Петровска околија	30	30	75	75	75
Дебарска околија	—	—	75	75	75
Кавадарска околија	—	—	20	20	20
Кичевска околија	60	60	75	75	75
Кочанска околија	4	4	40	40	40
Кратовска околија	21	21	75	75	75
Криво Паланечка околија	75	75	75	75	75
Крушевска околија	—	—	75	75	75
Кумановска околија	—	—	70	70	70
Охридска околија	—	—	75	75	75
Прилепска околија	10	10	75	75	75
Радовишка околија	—	—	75	75	75
Ресенска околија	—	—	75	75	75
Свети Николска околија	75	75	75	75	75
Скопска околија	—	—	32	32	32
Демир Хисарска околија	—	—	75	75	75
Струшка околија	—	—	75	75	75
Струмичка околија	10	10	40	40	40
Тетовска околија	—	—	43	43	43
Титов-Велешка околија	75	75	75	75	75
Царево селска околија	—	—	75	75	75
Штипска околија	—	—	75	75	75

б) ОД ДАНОКОТ НА ДОХОД

	Од работници, наместеници и службеници	Од земјо- делска домаќин	Од задру- ги и за- другари	Од занает- чиски до- маќин	Од друш- тата и ини	Од долж- ни данок на доход од 1948 г.
	%	%	%	%	%	%
град Скопје	30	70	70	70	70	00
град Битола	7	50	50	50	50	00
град Куманово	10	40	40	40	40	40
град Охрид	75	75	75	75	75	00
град Прилеп	10	50	50	00	50	50
град Струмица	75	75	70	70	75	00
град Тетово	10	70	70	70	70	70
град Титов Велес	10	70	70	70	70	70
град Штип	00	00	00	00	00	00
Беровска околија	75	75	75	75	75	00
Битолска околија	05	00	05	05	—	05

	Од работници, наместеници и службеници	Од земло- делци домаќин.	Од задру- ги и за- други	Од занает- чески до- маќинства	Од други знајаѓа и имоти	Од долж- данок на доход од 1948 г.
Бродска околија — — — — —	75	75	75	—	—	75
Гевгелиска околија — — — — —	10	70	70	70	70	70
Ѓетиварска околија — — — — —	48	70	70	70	70	70
Ѓорче Петровска околија — — — — —	75	75	75	75	75	75
Ѓебарска околија — — — — —	75	75	75	75	75	75
Ѓавадарска околија — — — — —	15	50	50	50	50	70
Ѓичевска околија — — — — —	75	75	75	75	75	75
Ѓочанска околија — — — — —	10	60	60	60	60	80
Ѓратовска околија — — — — —	75	75	75	75	75	75
Ѓриво-поланечка околија — — — — —	75	75	75	75	75	75
Ѓрушевска околија — — — — —	75	75	75	75	75	75
Ѓумановска околија — — — — —	10	70	70	70	—	80
Ѓхридска околија — — — — —	75	75	75	75	75	90
Ѓризепска околија — — — — —	65	65	65	65	65	80
Ѓадовишска околија — — — — —	75	75	75	75	75	90
Ѓесенска околија — — — — —	75	75	75	75	75	90
Ѓвети Ѓиколска околија — — — — —	75	75	75	75	75	90
Ѓкопска околија — — — — —	50	50	50	50	50	80
Ѓемир Ѓисарска околија — — — — —	75	75	75	—	—	75
Ѓтрушка околија — — — — —	75	75	75	75	75	90
Ѓтрумиска околија — — — — —	10	55	55	55	—	70
Ѓетовска околија — — — — —	10	50	50	50	50	80
Ѓитов Велешка околија — — — — —	75	75	75	75	—	90
Ѓарево селска околија — — — — —	75	75	75	75	75	90
Ѓтипска околија — — — — —	75	75	75	—	—	75

Член 7

Се овластува Владата на Народна Република Македонија да може да ги менува постапките на отстапените износи на народните одбори од сојузните и републиканските приходи изнесени во член 6 и постотоците на износите од тржната добивка од локалното стопанство изнесени во член 5 од овој закон.

Член 8

Планираниот вишок на приходите во буџетите на пописните органи на државната власт се внесува во буџетот на повисокиот орган на државната власт, кој што служи за уравниотеление на буџетите на оние органи на државната власт кои што не можат да го уравниотелат својот буџет со сопствени приходи.

Член 9

Државните стопански претпријатија од републиканско и локално значење ќе ја снижат во 1949 година планираната почна цена на чинењето за износ од 98,000.000 динари.

Републиканската планска комисија, согласно со планот кој ќе го утврди Сојузната планска комисија, ќе ги установи по стопански гранки, а административно оперативните раководства по претпријатија, задатоците за снижението на полната цена на чинењето во определен постоток и во апсолутен износ.

Член 10

Постигнатото снижение на полната цена на чинењето во 1948 година чини составен дел од данокот на промет на производи и државните стопански претпријатија се должни односните износи да ги уплатуваат по прописите што важат за уплата на неоплатениот со тарифата дел од данокот на промет на производи.

Член 11

Буџетниот план на инвестициите во износ од 2,414.000 динари се финансира од буџетските средства и од сопствените средства на претпријатијата. Разликата меѓу вкупната планирана вредност на инвестициите и планираните буџетски средства и сопствените средства на државните стопански претпријатија во износ од 379,100.000 динари представува снижението на трошковите на инвестициите во 1948 година и планираниот снижение на трошковите на инвестициите во 1949 година.

Снижението на трошковите на инвестициите по техничката структура ќе се изврши по планот утврден спрема член 9 став 2 од Законот за општодржавниот буџет за 1949 година.

Член 12

Се задолжува Владата на Народна Република Македонија во текот на 1949 година да ги намали со буџетот одобрените расходи на државната управа према планот кој што ќе го утврди Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ и Министерот на финансите на ФНРЈ.

Член 13

Исплатата на извршените инвестициони работи се врши во текот на годината од буџетските и сопствените средства (делот од добивката и општедржавниот амортизационен фонд) сразмерно со износите што се одобрени за финансирање на инвестициите од буџетот односно од сопствените средства.

Член 14

Преноси на кредити (вирмани) меѓу партии и позиции од разни глави во рамките на ист дел вршат и одобруваат повисоките наредбодавци.

Со вирман намалени партии и позиции не можат да се увеличуваат повторно.

Член 15

Нови увеличенија на службенички места можат да се установуваат по предлог на повисокиот наредбодавец во согласност на Претседателот на Владата на Народна Република Македонија и Министерот на финансите во рамките на одобрената систематизација и доколку се за овие места предходно осигурени финансиски средства.

Член 16

Нови надлештва и установи во текот на годината можат да се осниваат ако во течешниот тромесечен план за извршење на буџетот се осигурени финансиски средства.

Член 17

Министерот на финансите има право да ја задржи исплатата на личните издатоци што не се во согласност со законските прописи. Доколку надлежниот Министер не се согласи со задржувањето, решение ќе донесе Претседателот на Владата на Народна Република Македонија.

Член 18

Шефовите на сметководствата кај наредбодавецот ту-
аорни му се за својата работа не само на наредбодавецот ту-
ку и на Министерот на финансите.

Решенија за службеничките односи на шефовите на
сметководствата донесуваат надлежните органи во согласност
на Министерот на финансите.

Член 19

Задолженија за сметка на буџетот можат да се созда-
ваат во границите на кредитите одобрени со буџетот за од-
носната цел.

Сите создадени задолженија во текот на годината мо-
раат да се ликвидираат и да се исплатат до 31 декември 1949
година. Ангажираните кредити за работи, набавки, и услуги
кон што до тој рок не можеле да се ликвидираат и исплатат
ќе се пријатат на Министерот на финансите на Народна Ре-
публика Македонија до 31 декември 1949 година.

Член 20

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето
во "Службен весник на Народна Република Македонија", а ќе
се применува од 1 јануари 1949 година.

У бр. 2, 29 јануари 1949 година.

**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОД-
НОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

Секретар, Претседател,
Крсте Црвенковски, с. р. Богоја Фетев, с. р.

34

УКАЗ

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Републи-
ка Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за
Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседател-
ството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го
прогласува Законот за Државната завршна сметка на Народ-
на Република Македонија за 1947 година што го донесе На-
родното собрание на НРМ на седницата од 26 јануари 1949
година, а кој што гласи:

ЗАКОН

**ЗА ДРЖАВНАТА ЗАВРШНА СМЕТКА НА НАРОДНА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1947 ГОДИНА**

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во буџет-
ската 1947 година по Државниот буџет на Народна Републи-
ка Македонија изнесуваат, и тоа:

Приходи	дин.	2,052.928.975.—
Расходи	дин.	1.894.418.742.92
Вишок на приходите	дин.	158.505.232.08

Член 2

Државната завршна сметка на Народна Република Ма-
кедонија за 1947 година ги содржи остварените приходи и
извршените расходи по Државниот буџет за 1947 година и
дополнителните буџети на околините Струмица, Горче Петров,
Гестивар, Кратово, Штип, Гевгелија, Струга, Радовиш, Брод
и градот Штип, и тоа:

а) по републиканскиот буџет:	
Приходи	дин. 1,482.398.420,58
Расходи	дин. 1,417.909.203,82
Вишок на приходите	дин. 64.489.216,76

б) по буџетите и дополнителните
буџети на народните одбори и тоа:

1) Град СКОПЈЕ	
Приходи	дин. 101.515.491,24
Расходи	дин. 74.751.024,85
Вишок на приходите	дин. 26.764.466,59

2) Град БИТОЛА	
Приходи	дин. 33.863.835,15
Расходи	дин. 28.363.106,90
Вишок на приходи	дин. 5.500.728,25

8) град КУМАНОВО

Приходи	дин.	13.477.749.—
Расходи	дин.	11.869.062.—
Вишок на приходите	дин.	1.608.687.—

4) град ОХРИД

Приходи	дин.	11.502.737,39
Расходи	дин.	10.743.419,53
Вишок на приходите	дин.	759.317,84

5) град ПРИЛЕП

Приходи	дин.	16.028.119,86
Расходи	дин.	12.919.741,37
Вишок на приходите	дин.	3.108.378,29

6) град СТРУМИЦА

Приходи	дин.	15.551.940,72
Расходи	дин.	14.969.805,42
Вишок на приходите	дин.	582.135,30

7) град ТЕТОВО

Приходи	дин.	13.924.988,02
Расходи	дин.	12.403.116,64
Вишок на приходите	дин.	1.521.871,38

8) град ТИТОВ ВЕЛЕС

Приходи	дин.	11.890.053,54
Расходи	дин.	11.232.972,64
Вишок на приходите	дин.	657.080,90

9) град ШТИП

Приходи	дин.	9.538.744,09
Расходи	дин.	8.963.718,74
Вишок на приходите	дин.	575.025,35

10. Околија БЕРОВО

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	3,776.874.—
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,490.120,25
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	5,266.994,25
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	6,511.886.—
Расходи по буџетите на месните народ. одбори д.	1,189.546,50	
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	4,701.412,50
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	565.581,75

11) околија БИТОЛА

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	19,744.844,49
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	4,170.676,50
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	23,915.520,99
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	17,841.476,59
Расходи по буџетите на месните народ. одбори д.	3,706.756.—	
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	21,548.232,59
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	2,367.288,40

12. Околија БРОД

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	6,873.207,76
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,146.979,54
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	8,020.187,26
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	5,827.537,95
Расходи по буџетите на месните народни одбори д.	993.827,30	
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	6,821.365,25
Вишок на приходите на околијата	дин.	1,198.822,01

13) околија ГОСТИВАР

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	14,931.216,27
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	5,764.836,10
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	20,696.052,37

Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 11,271.981,75
 Расходи по буџетите на месните народни одбори д. 5,267.489.—
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 10,539.470,75
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 4,156.581,62

14) Околија ДЕБАР

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 10,178.169,—
 Приходи по буџетите на месните народни одбори дин. 2,831.058,—
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 13,009.227,—
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 7,567.686,50
 Расходи по буџетите на месните народ. одбори д. 2,820.051,—
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 10,387.737,50
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 2,621.489,50

15) околија ГЕВГЕЛИЈА

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 14.240.353,18
 Приходи по буџетите на месните народни одбори дин. 4,197.561,50
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 18,437.914,68
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 9,587.563,16
 Расходи по буџетите на месните народни одбори д. 3,420.843,—
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 13,007.606,16
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 5,430.308,52

16) околија ГОРЧЕ ПЕТРОВ

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 8,274.238,82
 Приходи по буџетите на месните народни одбори дин. 1,940.722,—
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 9,514.960,82
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 6,940.147,46
 Расходи по буџетите на месните народни одбори д. 1,115.856,—
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 8,056.003,46
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 1,458.957,36

17) околија КАВАДАРЦИ

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 17,240.354,47
 Приходи по буџетите на месните народни одбори дин. 5,917.822,50
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 23,156.176,97
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 12,684.567,43
 Расходи по буџетите на месните народни одбори д. 4,858.448,—
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 17,543.015,43
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 5,613.161,54

18) околија КИЧЕВО

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 6,386.947,39
 Приходи по буџетите на месните народ. ниодбори дин. 3,076.169,30
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 9,463.116,69
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 5,641.697,79
 Расходи по буџетите на месните народни одбори д. 2,731.395,—

Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 8,373.882,79
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 1,029.484,19

19) околија КОЧАНИ

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 8,226.419,18
 Приходи по буџетите на месните народни одбори дин. 8,973.095,75
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 12,199.514,89
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 8,213.565,49
 Расходи по буџетите на месните народни одбори д. 3,331.895,—
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 11,545.460,49
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 654.054,39

20) околија КРАТОВО

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 15,563.461,60
 Приходи по буџетите на месните народни одбори дин. 1,825.415,—
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 17,388.876,60
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 7,893.344,99
 Расходи по буџетите на месните народни одбори дин. 1,584.504,50
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 9,477.849,49
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 7,911.027,10

21) околија КРИВА ПАЛАНКА

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 7,851.849,36
 Приходи по буџетите на месните народни одбори дин. 2,167.944,80
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 10,119.799,89
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 7,784.601,47
 Расходи по буџетите на месните народни одбори дин. 1,818.219,25
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 9,602.820,72
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 516.973,14

22) околијата КРУШЕВО

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 4,424.558,50
 Приходи по буџетите на месните народни одбори дин. 1,601.254,20
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 8,825.812,79
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 5,588.835,89
 Расходи по буџетите на месните народни одбори дин. 1,678.831,35
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 6,667.667,24
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 641.854,40

23) околија КУМАНОВО

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 11,498.460,29
 Приходи по буџетот на месните народни одбори дин. 3,331.499,—
 Вкупни приходи по буџетот на околинската дин. 14,829.959,29
 Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор дин. 16,308.334,—
 Расходи по буџетите на месните народни одбори дин. 2,785.148,50
 Вкупни расходи по буџетот на околинската дин. 19,093.482,50
 Вишок на приходите по буџетот на околинската дин. 1,227.976,79

24) околија ОХРИД

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	7,030.243,63
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,807.014.—
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	8,837.262,63
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	5,952.453,99
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,649.534,90
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	7,601.988,89
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	1,235.273,74

25) околија ПРИЛЕП

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	14,857.094,20
Приходи по буџетот на месните народни одбори	дин.	4.045.743,37
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	18,902.837,57
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	14,787.964,74
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	3,265.456,20
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	18,053.420,94
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	849,416,63

26) околија РАДОВИШ

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	7,661.139,82
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,622.150.—
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	10,283.289,82
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	5,997.354,90
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,830.284,75
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	7,827.639,65
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	2,455.650,17

27) околија РЕСЕН

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	8,243.020,55
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,236.078.—
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	10,479.098,55
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	6,540.613,62
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,984.740.—
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	8,525.353,62
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	1,953.744,93

28) околија СВЕТИ НИКОЛЕ

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	8,054.552,63
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,680.680,83
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	10,735.233,46
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	6,303.292,20
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,405.749,90
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	8,709.042,10
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	2,026.191,36

29) околија СКОПЈЕ

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	8,922.447,54
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	3,434.323,42

Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	12,356.770,99
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	8,188.774,64
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	3,236.302,19
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	11,425.076,83
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	931.694,16

30) околија СЛЕПЧЕ

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	10,280.100.—
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,185.621.—
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	11,465.721.—
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	9,310.492.—
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,028.573.—
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	10,339.065
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	1,126.656.—

31) околија СТРУМИЦА

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	9,833.525,73
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,694.466,70
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	12,532.992,43
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	9,144.367,12
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,177.105,22
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	11,321.472,34
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	1,211.520,09

32) околија СТРУГА

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	7,595.325,90
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,875.969.—
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	10,471.294,96
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	6,682.725,18
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,606.346,70
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	9,289.071,88
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	1,182.223,08

33) околија ТЕГОВО

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	12,280.793,90
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	3,272.431.—
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	15,553.224,90
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	9,402.403,40
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	3,025.016,21
Вкупни расходи по буџетот на околијата	дин.	12,427.419,61
Вишок на приходите по буџетот на околијата	дин.	3,125.810,29

34) околија ГИТОВ ВЕЛЕС

Приходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	10,586.817,38
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,946.715.—
Вкупни приходи по буџетот на околијата	дин.	13,533.532,38
Расходи по буџетот на околинскиот народен одбор	дин.	10,257.458,92

Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,593.682,—
Вкупни расходи по буџетот на околицата	дин.	12,854.140,92
Вишок на приходите по буџетот на околицата	дин.	679.391,46

35) околица ЦАРЕВО СЕЛО

Приходи по буџетот на околицкиот народен одбор	дин.	5,235.709,58
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,774.751,47
Вкупни приходи по буџетот на околицата	дин.	7,010.461,05
Расходи по буџетот на околицкиот народен одбор	дин.	5,157.444,44
Расходи по буџетот на месните народни одбори	дин.	1,109.697,75
Вкупни расходи по буџетот на околицата	дин.	6,267.142,19
Вишок на приходите по буџетот на околицата	дин.	748.318,86

36) околица ШТИП

Приходи по буџетот на околицкиот народен одбор	дин.	7,036.626,17
Приходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	2,056.886,—
Вкупни приходи по буџетот на околицата	дин.	0,093.512,17
Расходи по буџетот на околицкиот народен одбор	дин.	6,135.028,95
Расходи по буџетите на месните народни одбори	дин.	1,651.953,40
Вкупни расходи по буџетот на околицата	дин.	7,780.982,85
Вишок на приходите по буџетот на околицата	дин.	1,306.529,82

Вкупни приходи по буџетите на народните одбори	дин.	570,525.554,42
Вкупни расходи по буџетите на народните одбори	дин.	476,509.539,10
Вишок на приходите по буџетите на народните одбори	дин.	94,016.015,32

Член 8.—

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Народна Република Македонија".

У. Бр. 8 — Скопје, 29 јануари 1949 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР

Крсте Црвенковски, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,
Богоје Фотев, с. р.

35

У К А З

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за дополнителниот буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија за 1948 година што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 26 јануари 1949 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИОТ БУЏЕТ КОН РЕПУБЛИКАНСКИОТ
БУЏЕТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЗА 1948 ГОДИНА

Член 1.—

Се одобрува дополнителниот буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија за 1948 година во следните наноци:

П Р И Х О Д И:

Дел 1.— Дел од добивката на државните стопански претпријатија од републиканско значење	45,500.000,—
Дел 3.— Приходи од установи и надлештва	13,400.000,—
Дел 6.— Разни непредвидени приходи	150,181.428,—
Дел 7.— Вишок на приходи од 1947 година	46,974.000,—
Дел 8.— Учество во сојузните приходи	58,000.000,—
Се приходи	314,055.428,—

РАСХОДИ

Дел 6.— Буџетска резерва, задолженија и дотации	814,055.428,—
Се расходи	814,055.428,—

Член 2.—

Завршната сметка по овој буџет ќе преставува составен дел на завршната сметка по Државниот буџет на Народна Република Македонија за 1948 година.

У. Бр. 4 Скопје, 29 јануари 1949 година

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,

Крсте Црвенковски, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Богоја Фотев, с. р.

36

ЗАКОН

Не основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 26 јануари 1949 година, а кој што го гласи:

У К А З

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Член 2 од Законот за државните службеници на Народна Република Македонија се изменува и гласи:

„Начелните одредби и одредбите на Првиот дел од Сојузниот Закон за државните службеници важат за сите државни службеници на Народна Република Македонија“.

Член 2

Член 8 се изменува и гласи:

„Решенија за службеничките односи на службениците во републиканските организациони единици, доколку со посебни прописи не е поинаку одредено, донесува надлежниот член на Владата, односно старешината на надлештво, или установа на Владата, кои ова право можат да го пренесат на помошниците, потпретседателите, секретарите и старешините на подредените организациони единици, освен за службениците од врва врста.“

За службениците на органите на правосудието кои што не се избрани, решенија за службеничките односи донесува Министерот на правосудието.

Со прописите за струите и припадностите може посебно да се одреди надлежноста за донесување решенија за поедини службенички односи.

Решенијата за службеничките односи на службениците од прва врста се донесуваат во согласност со Претседателот на Владата. Претседателот на Владата може да одреди за кои звања и положаи, односно за кои службенички односи е потребна неговата согласност“.

Член 8

Член 10 се укинува.

Член 4

Член 17 се изменува и гласи:

„Со цел правилно да се распределат стручните кадрови Претседателот на Владата може да ги преместува, односно привремено испраќа на работа, службениците од една републиканска организациона единица во друга републиканска организациона единица, односно од републиканска организациона единица во локална организациона единица и обратно, како и од една локална организациона единица во друга локална организациона единица, по претходна консултација на старешината односно органот надлежен за донесување на решенија за службеничките односи.

Преместување односно привремено испраќање на работа на службениците од втора, трета и четврта врста од една републиканска организациона единица во друга републиканска организациона единица, односно од републиканска организациона единица во локална организациона единица и обратно, како и од една локална организациона единица во друга локална организациона единица можат споразумно да вршат и старешините, односно органите надлежни за донесување на решенија за службеничките односи.“

Член 5

Во член 17-а се бришат думите „16 и“.

Член 6

Член 28 се укинува.

Член 7

Член 29 се укинува.

Член 8

Во член 37, во став 1 се брише на двете места думата „непосредно“.

Став 2 се изменува и гласи:

„Поблиски одредби за тоа ќе се пропишат со уредбите за структурите и припадностите.“

Член 9

Член 38 се изменува и гласи:

„Државните службеници кои што при вршењето на службата или вон неа повредат одредена службена или работна должност, или го нарушат угледот на службата и на службениците, одговараат дисциплински за дисциплински неуредности или дисциплински престапленја.

Службеникот одговара дисциплински без обзир да ли повредата на дисциплината е сторена умислено или од нехат“.

Член 10

Во член 39-а ставот 1 се изменува и гласи:

„Дисциплински престапленја се потешките повреди на службената и работна должност или на угледот на службата и на службениците.“

Ставот 2 се брише.

Член 11

Во член 63 во ставот 4, реченицата 2 се изменува и гласи: „Против решението на судот за подигнување на оптужница и за одредување на претрес нема место на жалба.“

Член 12

Во член 70-а на крајот на став 2 се додава нова реченица која гласи: „Пресудата на овој суд е конечна.“

Член 13

Во член 81, на крајот на став 1 се додава нова реченица која гласи: „Доколку решението не се донесе во срок од еден месец од денот на настапувањето на основот, односно причината за престанок на службата, се смета оне да е донесено последниот ден од тој срок.“

Во истиот член, став 2 се изменува и гласи:

„При отказ, престанок на службата по правило настапува со денот на истекот на отказниот срок, доколку службеникот е на должност до крајот на овој срок. Во случај на разрешување од должност пред истекот на отказниот срок (став 5 и 6 од чл. 77) или по истекот на овој срок, престанокот настапува со денот на разрешувањето.“

Во истиот член, на крајот на став 3 се брише точката и се додаваат думите: „односно со денот кога што се смета за престанок на службата.“

Ставовите 5 и 6 на истиот член се бришат.

Член 14

След член 81 се додава нов член 81 кој гласи:

„После престанокот на службата службеникот не може сам да ја напушти должноста но мора да биде надлежно разрешен.

Во случај на престанок на службата од точка 1 на чл. 78 од овој Закон како ден на разрешувањето се смета денот на губитокот на државјанство или избирачкото право; во случај на престанок на службата по пресуда од редовен или дисциплински суд службеникот мора да биде разрешен штом пристигне обавестие за правосилноста на пресудата; во случај на престанок на службата поради отказ, службеникот се разрешува веднаш по истекот на отказниот срок доколку разрешувањето не е порано извршено во смисол на став 5 или 6 од член 77, а во останалите случаи од член 78 службеникот мора да биде разрешен најдоцна четири месеци од денот кога на неговиот непосреден старешина му пристигнало обавестението за одлуката за престанокот на службата. Ако пак службеникот не е на должност и нема можност да биде разрешен по редовен пат, како ден на неговото разрешување се смета денот кога на неговиот непосреден старешина му пристигне обавестие за престанокот на службата. Ако во срокот назначен во став 1 на чл. 81 не се донесе решение за престанок на службата, како ден на разрешување се смета последниот ден од тој срок.

По оправдани причини, нарочно кај службеници кои што предаваат благатни и инвентар, или полагаат сметки, старешината односно органот што го донел решението за престанок на службата може срокот за разрешување да го продолжи највеќе уште за еден месец.

Освен во случај од став 6 на чл. 77 на овој закон, службеникот има право на припадност до крајот на месецот во кој што е разрешен, или во кој што се смета да е разрешен, односно, во кој што умрел“.

Член 15

Овој закон влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Бр. 6 Скопје, 29 јануари 1949 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,
Крсте Црвенковски, с. р.

Претседател
Богоја Фотев с. р.

37

У Н А З

На основа чл. 73 т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 7 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на НРМ го прогласува Законот за Универзитетот во Скопје што го донесе Народното собрание на НРМ на седницата од 26 јануари 1949 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Универзитетот во Скопје е највисока научно-воспитна установа на Народна Република Македонија.

Член 2

Основните задачи на Универзитетот се:

1. да изградува високо квалифицирани стручни кадри од разните гранки на науката;
2. да врши научно истражувачка работа и да учествува во научното решавање на задачи од културната, стопанската и техничка изградба на земјата;
3. да ја изградува и развива напредната научна мисла; да ја одржава и развива научноста во наставата и теоретската работа; да ги популаризира научните ананија и постигнувања;
4. да врши општо воспитно влијание на студентите и да ја развива кај нив љубовта и оданоста према социјална

личката татковина — Федеративна Народна Република Југославија;

5. да соработува во научната работа и да врши размена на научни искуства, научни трудови и публикации со другите универзитети во Федеративна Народна Република Југославија и со иностранные университети, во прв ред со универзитетите на СССР и на земјите со народна демократија.

Член 3

Во составот на Универзитетот постојат: Филозофски факултет, Медицински факултет и Земјоделско — шумарски факултет.

Со уредба на Владата можат да се осниваат и други факултети, како и поедини факултети да се соединуваат или укинуваат, односно издвојуваат од составот на Универзитетот во самостојни високи школи.

Член 4

Универзитетот и факултетот имаат својство на правно лице.

Член 5

Органите на Универзитетот се: Универзитетско собрание, Универзитетски совет и Ректор. Ректорот го избира Универзитетското собрание. Изборот на Ректорот го потврдува Претседателот на Владата.

Органи на факултетите се: факултетски совет и декан.

Член 6

Владата се овластува да донесува поблиски прописи за спроведувањето на овој закон и прописи за организацијата и работата на Универзитетот.

Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето му во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

У Бр. 5, Скопје 29 Јануари 1949 година

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СЕКРЕТАР,

Крсте Црвенковски, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛ,

Богоја Фотев, с. р.

38

Согласно чл. 10 ст. 2 од Законот за избор на одборници за народни одбори, се огласува Решението на Извршниот одбор на Градскиот Народен Одбор на гр. Титов Велес бр. 1 од 5-1-1949 год. за дополнителни избори за одборнички места во Пленумот на овој одбор за изборните единици: бр. 15 и бр. 26 Изборите ќе се одржат на 27-11-1949 г.

Од Извршниот одбор на Градскиот Народен одбор на гр. Титов Велес.

39

Врз основа чл. 8 и 10 од Законот за избори на одборници за народните одбори, Извршниот одбор на Градскиот народен одбор за гр. Прилеп, го донесува следното

РЕШЕНИЕ

за распишување на избори за пет изборнички места

Се распишуваат избори на 27-11-1949 година, за пет изборнички места на Градскиот народен одбор за гр. Прилеп, во изборните единици број 9, 10, 20, 21, и 38.

Од Извршниот одбор на Градскиот народен одбор — Прилеп

Содржина

Рег. бр.	Стр.
33 Закон за државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 година — — — —	89
34 Закон за државна завршна сметка на Народна Република Македонија за 1947 година — — — —	87
35 Закон за дополнителен буџет кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македонија од 1948 г.	40
36 Закон за дополнење и изменење на Законот за државните службеници на Народна Република Македонија — — — — —	40
37 Закон за Универзитетот во Скопје — — — —	4
38 Решение за дополнителни избори на 27 февруари 1949 год. за одборнички места во Пленумот на Градскиот народен одбор — Т. Велес — — — —	42
39 Решение за избори за пет одборнички места во Градскиот народен одбор — Прилеп	42